



Проектот е финансиран од Европската Унија



Промовирање на транспарентност и одговорност во јавната администрација



13 – 15 септември 2021  
Охрид, хотел Белведере

Ден 1 - Понеделник

Почеток Крај

Тема, цел

13:00	14:30	Отворање на обуката, запознавање со учесниците, цели и очекувања, вовед во обуката
14:30	15:00	кафе пауза
15:00	16:30	Лидерство и тимска работа
16:30	17:00	- Секој може да биде лидер, - карактеристики на лидер, - лидерски стилови - разлика меѓу менаџер и лидер
17:00	18:30	пауза кафе, ручек
18:30	18:45	Водење на тимска работа
		- Планирање и управување - Комуникација, - Решавање на проблеми и конфликтни ситуации
		евалуација на денот, прашања и одговори

Ден 2 - Вторник

09:00	09:20	отварање на денот
		Фази во создавање на тимовите
		- Карактеристики на високо-функционални и успешни тимови
		- Team development wheel: forming, storming, norming and performing
09:20	10:30	

Проектот го спроведува:



Овој документ е подготвен од конзорциум предводен од PwC за потребите на Државната комисија за спречување корупција и единствено за целите и според условите договорени со EuropeAid / 139891 / DH / SER / MK. PwC не прифаќа никаква одговорност (вклучително и за небрежност) кон трети страни во врска со овој документ.



		(доверба, јасно делегирани надлежности, улоги и одговорности, посветеност, одговорност, фокус на резултати)	
10:30	11:00	кафе пауза	
11:00	13:00	Планирање и управување / водство на успешни тимови	
13:00	14:30	- Комуникација во тим - Зошто е значајна комуникација и како комуницираме? - Организирање, планирање, реализација и мониторинг - Улоги на учесниците во тимот - Карактеристики на добра тимска комуникација	
14:30	16:00	ручек Решавање на конфликти - Циклус на решавање на проблеми - Асертивна комуникација - Како следиме инструкции	
16:00	16:30	Кафе пауза	
16:30	17:00	Заклучоци на денот, прашања и одговори	
		Ден 3 – среда	
09:00	10:30	Функционална анализа - елементи	
10:30	11:00	кафе пауза	
11:00	12:30	Завршни зборови, заклучоци, крајна евалуација, заминување на учесници и обучувачи	дискусија, прашања
12:30	14:00	Ручек, кафе, заминување	одговори